



11-15/2  
03.01.2023  
Скопје

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Програмата за активностите на Општина Карпош, во областа на спортот за 2023 година, а во врска со дел II Проектни активности, точка 4. Еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација („Службен гласник на Општина Карпош бр. 25/2022) Општина Карпош објавува

**Јавен повик  
за доделување на Еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација**

**I. Право на пријавување**

Право на пријавување имаат сите заинтересирани спортисти, рекреативци и спортски ентузијастии, жители на Општина Карпош, кои се занимаваат со спортско рекреативна активност

Спортистите, рекреативци и спортски ентузијастии се должни во барањето да ги наведат причините и намената за кои ги барат средствата. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе биде наменета за спортска опрема, припреми, учество на домашни и меѓународни настани, организирање на разни спортско рекреативни активности, организирање турнири, спортски манифестации и за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортско рекреативни програми и други спортски настани.

**II. Потребни документи и услови за учество**

1. Да поседуваат Потврда (легитимација) од матичните клубови дека се активни спортисти и дека клубот е член на матичната национална федерација и има активно учество во системот на натпревари во тековната 2022/23 година;
2. Потврда од националната федерација за постигнати резултати и успеси;
3. Организирање и учество на рекреативни спортски настани што се од јавен интерес за Општина Карпош, да достават доказ за учество и досегашни организирани спортски настани.

### **III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка**

- Од постигнатите резултати на спортистот.
- Организациската поставеност на спортскиот настан
- Понудениот спортски проект

### **IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање**

Во зависност од приложените документи, рангот на натпреварување, финансиската поддршка Општина Карпош ќе ја доделува во рамките на своите можности. Висината на оваа финансиска поддршка е до 30.000,00 денари и ќе се доделува еднаш годишно

### **V. Начин на пријавување**

Документите можат да се достават по пошта на ул. Радика бр.9 - Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр.2,

### **VI. Рок за поднесување на документите**

Огласот трае до исцрпување на предвидените финансиски средства, но со услов одобрените средства да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2023 година.

**ОПШТИНА КАРПОШ**